

APARTHOTEL CASA KARINA ****

Банско

СМЕСТУВАЊЕ	01.12.2018 - 21.12.2018 01.03.2019 - 30.04.2019 НВ	22.12.2018 - 26.12.2018 НВ	27.12.2018 - 03.01.2019 НВ	04.01.2019 - 28.02.2019 НВ
DBL / TWIN	31,50 €	34,00 €	58,50 €	39,00 €
STUDIO	34,00 €	36,00 €	61,00 €	41,00 €
APP 1 спална	41,00 €	43,00 €	63,00 €	44,00 €
APP 2 спални	41,00 €	43,00 €	68,00 €	46,00 €
SGL	48,00 €	42,00 €	87,00 €	58,50 €
дополнително легло возрасен	26,00 €	27,00 €	41,00 €	32,00 €
дете 4 - 11,99 г. На дополнително легло	16,50 €	17,50 €	28,00 €	20,50 €
дете 4 - 11,99 г на редовен кревет	18,50 €	19,50 €	30,00 €	22,50 €

Цените се дадени на ден по лице за сместување во соба според табелата.
Цените се изразени во EUR за уплати во денарска противвредност (1€=62 MKD).

Во цената е вклучено:

користење на базен (28-30°C), сауна, фитнес, парна бања WI-FI.

Во цената НЕ е вклучено:

Туристичка такса за престој, 1€ возрасен, 0,5€ деца 2-12г. на ден.

Доплата за новогодишна вечера (задолжителна) 90€ / возрасен, 45€ / дете (6-12г.)

Доплата подземен паркинг 10 лева за 24 часа се плаќа на лице место.

Доплата за Baby cot 5 лева дневно се плаќа на лице место#

Доплата за бањарки 5 лева со оставен депозит од 30 лева.

Максимален број на лица: Studio (2+1), APP 1 спална 2+1, APP 2 спални (4+1).

Минимум престој 3 ноќевања во периодот 01.12- 26.12.2018 и 01.03-30.04.2019 ; Минимум престој 5 ноќевања во периодот 27.12-28.02.2019

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ :

1) -20% за уплати до 01.12.2018; -15% за уплати до 15.12.2018; Не е дозволена било каква промена на резервации направени во ЕБ

2) 7=6, 9=8, 11=10, 14=12 НЕ важи за престој во период 27.12-03.01.2019; Гратис ноќевањата се калкулираат по пониската сезона. Попустите НЕ се комбинираат. Неможе да се менува име и период за веќе направени резервации во ЕБ

Легенда:

DBL/TWIN - двокреветна соба (можен помошен кревет), SGL - еднокреветна соба, APP - апартман, Family - фамилијарна соба, SUITE - суит, Mezonette - мезонет, Bungalow - бунгалов, PV/MV - поглед на парк, SV - поглед на море, tv - телевизор, fr - ладилник (фриждер), ac - клима уред, BB - ноќевање со појадок, НВ - полупансион (појадок и вечера), AI - (all inclusive) се вклучено.

